




ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

## П О К А Н А

Почитуван/а,

Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје Ве поканува на третата по ред **„НАУЧНА СРЕДА“** на тема **„Перцепција на идентитети“** која ќе се одржи на 25.05.2016год. во просториите на Институтот, со почеток во 12:00 часот. На истата ќе бидат презентирани податоци за состојбите во однос на локалниот наспроти космополитскиот идентитет, како и влијанието на самоперцепцијата на личноста врз ставовите за општествените случувања кај студентската популација во Република Македонија. Податоците се дел од истражувањето **„ИДЕНТИТЕТИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“** кое е реализирано во периодот од 2013 до 2015 година. Во рамките на овој настан ќе биде промовирана и истоимената студија достапна на следниот линк <http://ispipi.ukim.edu.mk/files/identitet-na-studentskata-populacija.pdf>.

Во таа смисла, ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку присуствувате на овој настан.

## ДНЕВЕН РЕД

**12:00 часот** / модератор доцент д-р Бојана Наумовска

- Обраќање на проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор на ИСППИ;
- Воведен збор и промоција на изданието на студијата „Идентитетите на студентската популација во Република Македонија“ проф. д-р Ганка Цветанова, Раководител на Сектор за научноистражувачка дејност при ИСППИ;
- Вон. проф. Д-р Горан Јанев: „Локалци или граѓани на светот“;
- Вон. проф. д-р Елеонора Серафимовска: „Самоперцепција на личноста на студентите“;
- Вон. проф. д-р Маријана Марковиќ: „Самоперцепцијата на личноста и ставовите за општествените случувања“

Дискусија: перцепција на идентитети

- Воведни дискусанти:  
Вон.проф.д-р Даворин Трпески, Институт за етнологија и антропологија - ПМФ при УКИМ;  
Вон.проф. д-р Марија Дракуловска Чукалевска, Институт за социологија – Филозофски факултет при УКИМ;  
Доцент д-р Милан Ѓорѓевиќ, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје

Со почит,

Проф. д-р Ганка Цветанова  
Раководител на Сектор за  
научноистражувачка дејност при ИСППИ

Проф. д-р Мирјана Борота Поповска  
Директор на ИСППИ